



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk


fibulakumanovo@t.mk



FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

НОВА 2019 ГОДИНА ПРАГА-ДРЕЗДЕН-КАРЛОВИ ВАРИ-ВИЕНА



Цена

179€

11.062, 00 мкд

со појадок
+
разглед
+
дочек 2019



ПРАГА 6 ДЕНА / 3 НОЌИ – АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ

Прага – Сместена во срцето на Европа, плени со својата специфична архитектонска традиција, а воедно претставува и значајна раскрсница на која се среќаваат научници и уметници од цел свет. Магична претстолнина на преубави катедрали, мостови и цркви кои се огледуваат во лицето на реката В'лтава

Важна напомена:

- Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = 61.8 мкд)
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 90 дена од денот на патувањето
- Краен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување
- За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред патување
- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 40 патници
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ



1 ден – 28.12.2018 (Петок)

Состанок на групата во 12.30ч. на автобуската станица на перонот за меѓународни поаѓања. Поаѓање за Прага во 13.00 ч. Ноќно возење преку Србија, Унгарија и Словачка со попатни паузи за одмор и гранични формалности.

2 ден – 29.12.2018 (Сабота)

Пристигнување во Прага во предпладневните часови и организиран полудневен разглед на градот со локален водич- "Старо место" (Карловиот мост, бистата на Карло IV, Старометскиот плоштад, астрономскиот часовник-Орлој, градското Собрание, Универзитетот Карло IV, Вацлавските намести, Националниот музеј, стариот и новиот Кралски дворец, Катедралата Св.Вито). Слободно време за индивидуални активности. Сместување во хотел. Ноќевање.

3 ден – 30.12.2018 (Недела)

Појадок. Факултативна посета на Дрезден со локален водич- Дрезден, познат како "Фиренца на Елба" со долга историја и резиденција на изборните кнезови и краевите на Саксонија, кои со векови го дополнувале градот со културен и уметнички сјај. Градот бил познат како „кутија за накит“, бидејќи самиот центар на градот бил опсипан со зданија во барок и рококо..

Операта Земпер, палатата Цвингер, Готската Богородична црква, Римокатоличката Дворска црква, Резиденционалната палата, палатата Ташенбер, делот на некогашниот градски ѕид, Августовиот мост. Враќање во Прага. Ноќевање.

4 ден – 31.12.2018 (Понеделник)

Појадок. Во утринските часови факултативен излет до најпознатиот бањски комплекс Карлови Вари. Градот претставува прекрасен спомен на неоренесансната фаза во европската култура и еден од најпосетуваните бањски центри во Европа . На враќање кратка пауза на штандот на пивара Крушовице. Во вечерните часови организиран трансфер со автобус до центарот на градот за дочек на НОВА ГОДИНА 2019 !!!!!!!!!!!!!!!
Враќање во хотел. Ноќевање.

5 ден – 01.01.2019 (Вторник)

Појадок. Одјавување од хотел и поаѓање за Виена, најелегантниот град во Европа, пристигнување во Виена во предпладневните часови. Организиран разглед на градот со водич-Плоштадот, Рингштрасе, Палатата Холфбург, Парламентот, Виенската Опера, Катедралата Св.Стефан. Слободно време за индивидуални активности. Во попладневните часови поаѓање за Македонија. Ноќно возење со попатни паузи за одмор и гранични формалности.

6 ден – 02.01.2019 (Среда)

Пристигнување во Скопје во попладневните часови.

Во цената се вклучени следниве услуги:

- Превоз со високо туристички автобус
- 3 ноќевања со појадок во хотел со 3* во околината на Прага
- Дочек на НОВА ГОДИНА 2019 (трансфер до Прага)
- Организиран полудневен разглед на Прага и Виена со локален водич
- Организација и водство на патувањето

Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Факултативна посета на Дрезден со локален водич - 30 еур
- Факултативна посета на Карлови Вари со локален водич – 25 еур
- Влезници за музеи и културно - историски споменици
- Патничко - здравствено осигурување - 184 мкд
- Туристичка такса се плаќа во хотелот

За реализација на факултативните екскурзии потребно е минимум од 25 патници

